

- СИГУРНОСНО СТАКЛО АД ПРИЛЕП -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА 31 ДЕКЕМВРИ 2022
ГОДИНА

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА</u>	<u>4</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>9</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Сигурносно Стакло АД Прилеп

ул. „Александар Македонски“ бр.1Г/1

Прилеп

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото Сигурносно Стакло АД Прилеп (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

1. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 24 Краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања со состојба 31.12.2022 год. Друштвото има евидентирано побарувања од купувачите во износ од 4.327 илјади денари. Во овие побарувања се вклучени и спорни и сомнителни побарувања во износ од 4.147 илјади денари кои потекнуваат од минати години, не се тужени и за нив Друштвото нема направено соодветна исправка на вредност, што не е во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Поради ова, ревизорот смета дека Друштвото ги потценило расходите, а ги преценило средствата и добивката за погоре наведениот износ.

2. Како што е наведено БЕЛЕШКА 28 Тековни обврски, Друштвото има евидентирано обврски по кредити спрема Париски клуб во износ од 5.263 илјади денари. За овие обврски не е добиена конфирмација, а по спроведените алтернативни постапки утврдено е дека истите потекнуваат од пред дваесетина години. Поради ова, ревизорот смета дека Друштвото ги преценило обврските и ги потценило приходите и добивката за погоре наведениот износ

3. Како што е наведено во БЕЛЕШКА 23 Залихи, Друштвото има прикажано залихи на готови производи во вкупен износ од 911 илјади денари. Во овие вкупни залихи на готови производи има значаен дел на стари залихи од 2009 година (калени предни шофершајбни и други калени стакла) кои се наменети за постари типови на возила. Друштвото нема направено проценка на надоместливата вредност на овие залихи, поради што ние не бевме во можност да ја потврдиме вредноста на залихите со состојба 31.12.2022 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Сигурносно Стакло АД Прилеп на 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Без да го модифицираме нашето мислење ние обрнуваме внимание на Белешка 2.3 Претпоставка за неограничен континуитет во работењето од каде може да се види дека овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на претпоставката дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Со состојба на 31 декември 2022 година, вкупните тековни обврски на Друштвото ги надминуваат вкупните тековни средства за износ од 33.192 илјади денари (2021: 20.108 илјади денари).

Најголем дел од тековните обврски на Друштвото во износ од 30.480 илјади денари се кон поврзаното Друштво Изо Стакло ДОО Прилеп, по основ на позајмици и набавки за инвестиции во долгорочни средства. Со овие инвестиции Друштвото започнува и со нова дејност – производство на електрична енергија од обновливи извори.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Акционерите и поврзаните страни на Друштвото имаат намера да продолжат со поддршката на Друштвото во неограничена иднина. Во таа насока потпишана е и спогодба со поврзаното Друштво Изо Стакло ДОО дека своите побарувања нема да ги бара за наплата во следните две години до 31.12.2024 година доколку Друштвото не е во можност да ги подмири.

Овие финансиски извештаи не ги земаат предвид корекциите и рекласификации на евидентираниот износ на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 215/21).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2022. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за производство, промет и услуги увоз - извоз Сигурносно Стакло АД Прилеп за годината која завршува на 31 декември 2022.

Прилеп, 27.03.2023 година

Овластен ревизор




Грозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Петко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Сигурносно Стакло АД Прилеп**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени и потпишани од Генералниот извршен директор Драган Најдоски.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Сигурносно Стакло АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	Белешки	31 декември 2022 во (000) МКД	31 декември 2021 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	22	26.903	12.388
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства		-	-
Вкупно нетековни средства		26.903	12.388
Тековни средства			
Залихи	23	911	923
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	24	4.327	4.147
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	-
Побарувања од државата по основ на даноци	24	-	22
Побарувања од вработените		-	-
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	25	2	0
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		-	-
Вкупно тековни средства		5.240	5.092
ВКУПНО СРЕДСТВА		32.143	17.480
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	26		
Основна главнина		67.104	67.104
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		-	-
Акумулирана добивка		-	-
Пренесена загуба		(77.653)	(77.551)
Добивка за деловната година		1.431	0
Загуба за деловната година		-	(102)
Вкупно главнина и резерви		(9.118)	(10.549)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски	27	2.829	2.829
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски	28		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		17.216	5.316
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		36	37
Обврски спрема вработените		111	163
Тековни даночни обврски		611	168
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		14.352	13.807
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		6.076	5.669
Останати краткорочни обврски		30	40
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
Вкупно тековни обврски		38.432	25.200
Вкупно обврски		41.261	28.028
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		32.143	17.480



Сигурносно Стакло АД Прилеп
Генерален извршен директор

Драган Најдоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Сигурносно Стакло АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	Белешки	31 декември 2022 во (000) МКД	31 декември 2021 во (000) МКД
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	11.897	1.009
Останати приходи	6	118	4.409
Вкупно приходи од работењето		12.015	5.419
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство	7	(12)	(4)
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	8	243	-
Набавна вредност на продадени стоки	9	367	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, Услуги со карактер на материјални трошоци	10	155	85
Останати трошоци од работењето	11	367	804
Трошоци за вработените	12	1.895	3.266
Амортизација на материјални и нематеријални средства	13	1.247	1.094
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	14	11	0
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	15	5.720	-
Вкупно расходи од работењето		10.005	5.250
Финансиски приходи		-	-
Финансиски расходи	16	408	267
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење		1.590	(102)
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	17	1.590	(102)
Данок на добивка	18	159	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	19	1.431	(102)
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	20	1.431	(102)
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Заработувачка/Загуба по акција (во денари/акција)	21	66,94	-4,77



Сигурносно Стакло АД Прилеп
Генерален извршен директор

Драган Најдоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Сигурносно Стакло АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	67.104	-	-	67.104
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(77.551)	(102)	-	(77.653)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	0	1.431	-	1.431
Загуба за финансиската година	(102)	-	102	-
Вкупно главнина и резерви	(10.549)	1.329	102	(9.118)

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	67.104	-	-	67.104
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(74.265)	(3.286)	-	(77.551)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	0	-	0
Загуба за финансиската година	(3.266)	-	3.164	(102)
Вкупно главнина и резерви	(10.427)	(3.286)	3.164	(10.549)



Сигурносно Стакло АД Прилеп
Генерален извршен директор

Драган Најдоски

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Сигурносно Стакло АД Прилеп
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	1.431	(102)
Амортизација на основни средства	1.247	1.094
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	12	4
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(180)	(0)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	22	(2)
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	<u>(146)</u>	<u>2</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	11.901	80
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(1)	(61)
Обврски кон вработените	(52)	(146)
Тековни даночни обврски	443	99
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	545	3.158
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	407	259
Останати краткорочни обврски	(10)	8
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	<u>13.232</u>	<u>3.398</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	<u>15.764</u>	<u>4.392</u>
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(15.762)	(291)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	<u>(15.762)</u>	<u>(291)</u>
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(0)	(20)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	(4.113)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	<u>(0)</u>	<u>(4.133)</u>
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	<u>2</u>	<u>(32)</u>
Готовина на почетокот од годината	0	32
Готовина на крајот од годината	<u>2</u>	<u>0</u>


Сигурносно Стакло АД Прилеп
 Генерален извршен директор
 Драган Најдоски

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКТЕ ИЗВЕШТАИ НА
СИГУРНОСНО СТАКЛО АД ПРИЛЕП
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Сигурносно стакло АД Прилеп (во понатамошниот текст „Друштвото“) е основано 1971 година и запишано во трговскиот регистар при Основниот суд во Битола под рег. влошка 01002307?-4-01-000. Промена во регистарската влошка е извршена во 1991 година кога е започната приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал и истата успешно е завршена во 1998 година со извршена промена под Трег. 1393/98 и усогласување со Законот за трговски друштва. Во 2003 година отворена е стечајна постапка над Друштвото со СТ 99/03 која е завршена на ден 18.01.2005 година при што Друштвото продолжува да работи во наредниот период. Наредната промена е направена со Трег. 3183/05 кога е воведен едностепен систем на управување преку Одбор на директори.

Седиштето на друштвото е во Прилеп на ул. „Александар Македонски“ бр. 1Г/1.

Основната главнина на друштвото според Централниот регистар на РСМ изнесува 1.095.133 ЕУР.

Приоритетната дејност на Друштвото согласно номенклатурата е 68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

Вкупниот број на хартии од вредност изнесува 21.377. Станува збор за обични акции со номинална вредност од 51,2 ЕУР по акција. Вкупниот број на акционери изнесува 87.

Вкупниот број на вработени во Друштвото во тековната 2022 година изнесува 6 лица, додека во претходната 2021 година Друштвото имаше 9 вработени лица.

Со Друштвото управува Одбор на директори составен од 3 (три) члена. Неизвршни членови во Одборот на директори се Дарко Китаноски и Горан Карилоски (неизвршен и независен член).

Генерален извршен директор е Драган Најдоски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основа за мерење.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Основ за составување и презентирање на финансиските извештаи

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на

вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на претпоставката дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Со состојба на 31 декември 2022 година, вкупните тековни обврски на Друштвото ги надминуваат вкупните тековни средства за износ од 33.192 илјади денари (2021: 20.108 илјади денари).

Најголем дел од тековните обврски на Друштвото во износ од 30.480 илјади денари се кон поврзаното Друштво Изо Стакло ДОО Прилеп, по основ на позајмици и набавки за инвестиции во долгорочни средства. Со овие инвестиции Друштвото започнува и со нова дејност – производство на електрична енергија од обновливи извори.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Акционерите и поврзаните страни на Друштвото имаат намера да продолжат со поддршката на Друштвото во неограничена иднина. Во таа насока потпишана е и спогодба со поврзаното Друштво Изо Стакло ДОО дека своите побарувања нема да ги бара за наплата во следните две години до 31.12.2024 год. доколку Друштвото не е во можност да ги подмири.

Овие финансиски извештаи не ги земаат предвид корекциите и рекласификации на евидентираниите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се опфатени во Извештајот за добивка или загуба како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

2.5. Девизни курсеви.

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2022	31 декември 2021
1 EUR	61,4932 ден.	61,6270 ден.
1 USD	57,6535 ден.	54,3736 ден.

Во тековната 2022 година Друштвото има трансакции во странски валути.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

Поврзани страни се оние страни каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Друштвото во извештајниот период има трансакции со поврзани страни со Друштвото Изо Стакло ДОО Прилеп. Трансакциите помеѓу поврзаните страни се однесуваат на позајмици дадени од страна на Изо стакло ДОО Прилеп, набавки за инвестиции во основни средства, како и за користење на недвижен имот под наем во сопственост на Сигурносно стакло АД Прилеп од страна на Изо Стакло ДОО Прилеп.

2.7. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

Во тековната 2021 година нема евидентирано нематеријални средства во сметководствената евиденција на друштвото.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Раководството на Друштвото верува дека објективната вредност на опремата со состојба на 31 декември 2022 година е приближна на нивната нето книговодствена вредност.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2022	31 декември 2021
Градежни објекти	2,5 % - 10,0 %	2,5 % - 10,0 %
Постројки и опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквивалентите на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат по објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за нивно евентуално оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени, додека вредноста на трговските стоки во продавници се утврдува по мало продажни цени со посебно разграничување на набавната цена, ДДВ^{то} и разликите во цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплативост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување.

3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметаните трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

3.14. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во балансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

3.17. Капитал

3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции. Основната главнина изнесува 1.095.133 ЕУР. Вкупниот број на акции на Сигурносно стакло АД Прилеп се состои само од обични акции и изнесува 21.377 акции со номинална вредност на една акција од 51,2 ЕУР.

3.17.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди по претходно донесена Одлука.

3.17.3. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои претставуваат оперативен наем при што истото се јавува како наемодавател на деловен простор.

3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на извештајот за финансиската состојба се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за финансиската состојба се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека има мал број на купувачи. Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.2. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2022 година, Друштвото користи позајмици по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.3. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски. Друштвото се соочува со недостиг на ликвидни средства.

4.1.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2022 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД	
Долгорочна задолженост	2022	2021
Долгорочни обврски	2.829	2.829
Парични средства и парични еквиваленти	2	-
Нето обврски	2.827	2.829
Вкупно капитал и резерви	(9.118)	(10.549)
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	/	/

Долгорочната задолженост во однос на капиталот е несоодветна од причини што Друштвото има обврски по долгорочни кредити и негативен капитал и резерви.

	Во илјади (000) МКД	
Вкупна задолженост	2022	2021
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	41.261	28.028
Вкупни средства	32.143	17.480
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	128,37%	160,34%

4.2.2. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на промени на каматните стапки во случај кога користи кредити или позајмици или има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Друштвото користи позајмици со варијабилни каматни стапки при што сензитивноста од промената на каматните стапки се пресметува на следниов начин:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
Некаматносни	2022	2021
Парични средства	2	-
Побарувања од купувачи	4.327	4.153
Дадени аванси	-	-
Останати побарувања	-	22
Вложувања расположливи за продажба	-	-
Вкупно	4.329	4.169

Каматоносни со променлива каматна стапка		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
Вкупно	-	-
Финансиски обврски		
Некаматоносни		
Обврски кон добавувачи	17.216	5.316
Останати тековни обврски	6.864	6.077
Вкупно	24.080	11.393
Каматоносни		
Обврски по заеми со променлива каматна стапка	14.352	13.807
Обврски по заеми со фиксна каматна стапка	2.829	2.829
Вкупно	17.181	16.636

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на варијабилните каматните стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и позајмици на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2022	2021	2022	2021
Позајмици	287	276	(287)	(276)
Нето ефект	287	276	(287)	(276)

4.2.3. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Друштвото е изложено на ризик од неликвидност но настојува да го надмине со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски. Истото се соочува со недостиг на ликвидни средства.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари			
	Недоспеани	До 365 дена	Над 365 дена	Вкупно
Парични средства	2	-	-	2
Побарувања од купувачи	-	180	4.147	4.327
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	-
Побарувања од вработени	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Вкупно средства	2	180	4.147	4.329
Обврски спрема добавувачи во земјата	-	17.216	-	17.216
Обврски по земи и кредити	-	2.111	21.145	23.257
Останати обврски	-	788	-	788
Вкупно обврски	-	20.115	21.145	41.261

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјади (000) МКД

Приходи од продажба	2022	2021
Приходи од продажба на добра и услуги во земјата	421	8
Приходи од производство и продажба на електрична енергија	4.635	
Приходи од наемнини	1.001	1.001
Приходи од префактурирање на трошоци	5.840	-
Вкупно	11.897	1.009

Друштвото забележува зголемување на приходите во тековната година како резултат на нова дејност - производство на електрична енергија од обновливи извори.

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
Останати приходи	2022	2021
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	118	4.409
Вкупно	118	4.409

БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

	Во илјади (000) МКД	
Промена на вредноста на залихи	2022	2021
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	923	927
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	911	923
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	(12)	(4)

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД	
Трошоци за сировини и материјали	2022	2021
Трошоци за енергија	243	-
Вкупно	243	-

БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД	
Набавна вредност на продадени стоки	2022	2021
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	367	-
Вкупно	367	-

БЕЛЕШКА 10. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади (000) МКД	
Услуги со карактер на материјални трошоци	2022	2021
Транспортни услуги	9	-
Комунални услуги	145	85
Вкупно	155	85

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	Во илјади (000) МКД	
Останати трошоци од работењето	2022	2021
Трошоци за репрезентација	-	19
Трошоци за осигурување	67	67
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	15	9
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	-	213
Останати трошоци на работењето	286	497
Вкупно	367	804

БЕЛЕШКА 12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	Во илјади (000) МКД	
Трошоци за вработени	2022	2021
Плата и надоместоци на плата	1.832	3.190
Останати трошоци за вработените	63	76
Вкупно	1.895	3.266

БЕЛЕШКА 13. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД	
Амортизација на основни средства	2022	2021
Трошоци за амортизација	1.247	1.094
Вкупно	1.247	1.094

БЕЛЕШКА 14. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД	
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	2022	2021
Вредносно усогласување (обезвреднување) на долгорочни побарувања, депозити и слично	11	-
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	-	-
Вкупно	11	0

БЕЛЕШКА 15. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Останати расходи од работењето		
Останати расходи - префактурирани трошоци	5.720	-
Вкупно	5.720	-

БЕЛЕШКА 16. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Финансиски расходи		
Расходи врз основа на камати	408	267
Вкупно	408	267

БЕЛЕШКА 17. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Добивка/загуба пред оданочување		
Добивка/загуба пред оданочување	1.590	(102)
Вкупно	1.590	(102)

БЕЛЕШКА 18. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува данок на добивка и го искажува во даночниот биланс по стапка од 10%. Во претходната година Друштвото има пресметано данок на вкупен приход.

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Пресметка на данок на добивка		
Добивка пред оданочување од БУ	1.590	(102)
Непризнати расходи за даночни цели	1	2
Даночна основа	1591	(99)
Намалување на даночна основа	-	-
Даночна основа по намалување	1591	-
Пресметан данок	159	-
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Вкупно	159	-

БЕЛЕШКА 19. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Нето добивка/загуба		
Нето добивка/загуба	1.431	(102)
Вкупно	1.431	(102)

БЕЛЕШКА 20. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	Во илјади (000) МКД	
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	2022	2021
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.431	(102)
Вкупно	1.431	(102)

БЕЛЕШКА 21. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Друштвото ја пресметува и прикажува заработувачката по акција. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката/загубата остварена во тековната година со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

	Во МКД	
Заработувачка по акција	2022	2021
Добивка/Загуба по оданочување	1.431.036	(101.953)
Број на акции	21.377	21.377
Вкупно	66,94	(4,77)

БЕЛЕШКА 22. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД				
Вид на основно средство	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Вложувања во недвижности за наем	Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)	9	220	43.901	2.113	46.243
-директни зголемувања	14.612	-	1.150	-	15.762
-пренос	-	-	2.113	(2.113)	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2022	14.622	220	47.163	-	62.005
Исправка на со на 01.01.2022	(2)	-	(33.853)	-	(33.855)
-амортизација	(91)	-	(1.156)	-	(1.247)
-расходи и отуѓување	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства на 31.12.2022	(93)	-	(35.009)	-	(35.102)
Сегашна вредност на 31.12.2022	14.528	220	12.155	-	26.903

Друштвото има дадено дел од својот недвижен имот деловен простор - хала, магацин со административен простор и дуќан, под хипотека заради обезбедување на наплата на побарувања од Стопанска Банка АД (Белешка 29.1).

Вид на основно средство	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Градежни објекти вложувања во недвижности	Земјишта	Материјални средства во подготовка	Постројки и опрема	Во илјади (000) МКД
						Вкупно
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)	220	43.609	-	2.113	9	45.951
-директни зголемувања	-	291	-	-	-	291
-прекнижувања	-	-	-	-	-	-
-останати зголемувања и намалувања	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2021	220	43.901	-	2.113	9	46.243
Исправка на основните средства 01.01.2021	-	32.759	-	-	2	32.761
-амортизација	-	1.094	-	-	-	1.094
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021	-	33.853	-	-	2	33.855
Сегашна вредност на 31.12.2021	220	10.048	-	2.113	7	12.388

БЕЛЕШКА 23. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Залиха на сировини и материјали	-	-
Готови производи	911	923
Вкупно	911	923

БЕЛЕШКА 24. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Побарувања од купувачи	4.327	4.147
Побарувања од купувачи во земјата	180	0
Спорни и сомнителни побарувања	4.147	4.147
Побарувања од државата	-	22
Данок на додадена вредност	-	-
Побарувања за повеќе платен данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	-	22
Вкупно	4.327	4.169

БЕЛЕШКА 25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади (000) МКД	
Парични средства и парични еквиваленти	2022	2021
Стопанска Банка	2	0
Вкупно	2	0

Од Извештајот за паричните текови за 2022 и 2021 година може да се види дека Друштвото има:

	Во илјади (000) МКД	
Паричен тек	2022	2021
Паричен тек од оперативни активности	15.764	4.392
Паричен тек од инвестициски активности	(15.762)	(291)
Паричен тек од финансиски активности	(0)	(4.133)
Нето пораст/намалување на готовината:	2	(32)

БЕЛЕШКА 26. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

	Во илјади (000) МКД	
Главнина и резерви	2022	2021
Основна главнина запишан и уплатен капитал	67.104	67.104
Добивка од тековната година	1.431	0
Пренесена загуба од претходни години	(77.653)	(77.551)
Загуба за тековната година		(102)
Вкупно	(9.118)	(10.549)

Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност со состојба на 31 декември 2022 година е следната:

Ред. број	Акционери	Број на обични акции	Вредност на 1 акција (51,2 ЕУР)	% на учество во основната главнина
1	Неидентификувани акционери	50	2.560,00	0,23
2	Физички лица	21.327	1.091.942,40	99,73
	Вкупно ЕУР:	21.377	1.094.502,40	100,00

Вкупниот број на акции кои ги поседуваат акционерите во Сигурносно стакло АД Прилеп изнесуваат 21.377 акции со номинална вредност на една акција од 51,2 ЕУР. Бројот на иматели е 87 а бројот на сопственички позиции 87. Во структурата најголемо учество имаат физичките лица со 99,73%, најголем дел од акциите односно 65,83% припаѓаат на Генералниот извршен директор Драган Најдоски, додека неидентификуваните акционери учествуваат симболично со 0,23%.

Основната главнина на Друштвото според Тековната состојба издадена од Централниот регистар на РСМ изнесува 1.095.133 ЕУР.

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7.

БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	Во илјади (000) МКД	
Долгорочни обврски	2022	2021
Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти	2.829	2.829
Вкупно	2.829	2.829

БЕЛЕШКА 28. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	17.216	5.316
- Обврски спрема добавувачи поврзани субјекти	15.723	5.181
- Обврски спрема добавувачи	1.493	135
Обврски спрема вработени	111	163
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	36	37
Тековни даночни обврски	611	168
Обврски по позајмици од поврзани субјекти	14.352	13.807
Останати финансиски обврски	6.076	5.669
- Обврски Париски Клуб	5.263	5.263
- Други обврски	813	406
Останати краткорочни обврски	30	40
Вкупно	38.432	25.200

БЕЛЕШКА 29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

29.1. Дадени хипотеки на свој имот

На ден 14.05.2022 година Собранието на акционери на Сигурносно стакло АД Прилеп даде согласност за засновање на заложно право врз недвижен имот деловен простор - хала, магацин со административен простор и дуќан, заради обезбедување на наплата на побарувањата на Стопанска Банка АД Скопје по основ на Договор за мулти валутна кредитна рамна во износ од 500.000 ЕУР, за Друштвото Изо стакло ДОО како корисник на кредитот.

29.2. Судски спорови

Сигурносно стакло АД Прилеп во тековната 2022 година не се јавува ни како тужител ни како тужена страна во било какви судски постапки.

29.3. Гаранции

Во текот на 2022 година Друштвото не користи банкарски гаранции.

БЕЛЕШКА 30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сигурносно стакло АД Прилеп има трансакции со поврзани страни. Поврзана страна по основ на сопственичка и управувачка структура е друштвото Изо Стакло ДОО Прилеп. Сите трансакции со поврзаното друштво произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Во табелата што следува подолу се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаното друштво Изо Стакло ДОО Прилеп на и за периодот што завршува на 31 Декември.

Опис меѓусебни трансакции	Побарувања	Обврски	Во 000 МКД	
			Приходи	Расходи
Трансакции по основ на наем	-	-	938	-
Трансакции по основ на позајмици	-	17.993	-	407
Трансакции по основ на набавки	-	15.723	-	-
Трансакции по основ на префактурирање на трошоци	-	-	5.840	-
Вкупно	-	33.716	6.778	407

Вкупно	-	33.716	6.778	407
--------	---	--------	-------	-----

**БЕЛЕШКА 31. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба до датумот на предавање на ревизорскиот извештај не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 28.02.2023 година.



Сигурносно Стакло АД Прилеп
Генерален извршен директор

Драган Најдоски

Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Годишната сметка и финансиските извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Управителот на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.



За Сигурносно Стакло АД Прилеп
Генерален извршен директор

Драган Најдоски

Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодови	Период	Контролор	

Назив на друштвото Сигурност стекло АД - Прилеп

Адреса, седиште и телефон Александар Царевски* бр. 111 048/402-110

Адреса за е-пошта sigurnoststaklo@yahoo.com

Единствен даночен број 602193611689

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)

на ден 31.12. 2022 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АДП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А К Т И В А:				
1.	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	0 0 1		26903170	12387733
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	0 0 2			
3.	Издатоци за развој	0 0 3			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0 0 4			
5.	Гудвил	0 0 5			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	0 0 6			
7.	Нематеријални средства во подготовка	0 0 7			
8.	Останати нематеријални средства	0 0 8			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+ +018+019)	0 0 9		26903170	12387733
10.	Недвижности (011 +012)	0 1 0		12154587	10047553
10.a.	Земјиште	0 1 1			
10.b.	Градежни објекти	0 1 2		12154587	10047553
11.	Постројки и опрема	0 1 3		14528413	7466

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Одраз на АОП	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036				5239 963			5092095
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037				911 420			923 290
33.	Залихи на сировини и материјали	038							
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039							
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040							
36.	Залихи на готови производи	041				911 420			923 290
37.	Залихи на трговски стоки	042							
38.	Залихи на биолошки средства	043							
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУ- ВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	044							
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045				4326 827			4168734
41.	Побарувања од поврзани друштва	046							
42.	Побарувања од купувачи	047				4326 827			4147000
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048							
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049				0			21734
45.	Побарувања од вработените	050							
46.	Останати краткорочни побарувања	051							
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052							
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053							
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054							
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055							
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056							
50.	Побарувања по дадени заеми	057							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АДП	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
51.	Останети краткорочни финансиски средства	058							
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059				1716			71
52.a.	Парични средства	060				1716			71
52.b.	Парични еквиваленти	061							
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062							
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063				32143133			17479828
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	064							
	ПАСИВА:								
56.	A. ГЛАВНИНАИ РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	065				-9117596			-10548632
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066				67103986			67103986
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067							
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068							
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069							
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070							
62.	VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071							
63.	Законски резерви	072							
64.	Статутарни резерви	073							
65.	Останати резерви	074							
66.	VII. АКУМУПИРАНА ДОБИВКА	075							
67.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076				77652618			77550665
68.	IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077				1431036			
69.	X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078							101953

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОО	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
70.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079							
71.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080							
72.	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	081				41260729			28028460
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082							
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083							
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084							
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085				2828546			2828546
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086							
78.	Обврски спрема добавувачи	087							
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088							
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089							
81.	Обврски по заеми и кредити	090							
82.	Обврски по хартии од вредност	091							
83.	Останати финансиски обврски	092							
84.	Останати долгорочни обврски	093				2828546			2828546
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094							
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095				38432183			25193914
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096							
88.	Обврски спрема добавувачи	097				17216245			5315711
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098							
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099				35660			36835
91.	Обврски кон вработените	100				110604			162663
92.	Тековни даночни обврски	101				611234			167816
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АДП	Број на белешка	ИЗНОС											
				Тековна година						Претходна година					
1	2	3	4	5						6					
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103													
95.	Обврски по заеми и кредити	104							14351744					13807244	
96.	Обврски по хартии од вредност	105													
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106													
98.	Останати финансиски обврски	107							6076305					5669454	
99.	Останати краткорочни обврски	108							30891					40191	
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109													
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110													
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111							32143133					17479828	
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	112													

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме НАКЛИНА НАЉДОВСКАБрој од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0101328Потпис [Потпис]Во прицепНа ден 17.02.2023

Во <u>прицеп</u>	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден <u>17.02.2023</u>	<u>БРАГАН НАЉДОВСКИ</u>
	Потпис <u>[Потпис]</u>

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		154672	85297
11.	Останати трошоци од работењето	212		367195	804303
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1894997	3266159
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		1340567	2324609
12.b.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		79901	143288
12.v.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		411238	721774
12.r.	Останати трошоци за вработените	217		63291	76488
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		1246894	1093874
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		11212	
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222		5719579	
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223			
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.a.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.b.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.v.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.r.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирана добивка (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		408053	266948
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.a.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.b.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.v.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		408053	266948
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања:	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	246		1590174	
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	247			101953
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за период од 01.01 до 31.12 2022 година

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС					
				Тековна година			Претходна година		
1	2	3	4	5			6		
1.	Добивка за годината	269				1431036			
2.	Загуба за годината	270							101953
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271							
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272							
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273							
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274							
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	275							
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	276							
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277							
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278							
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279							
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280							
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281							
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282							
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283							
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284							
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285							
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286							

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС									
				Тековна година					Претходна година				
1	2	3	4	5					6				
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287											
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288											
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289											
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290											
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291											
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292											
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293											

* ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

6820

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД, согласно член 9 од Законот за едношаптерскиот систем - Службен весник на Република Македонија, бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме НАКЛИНА НАЈДОВСКА

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: 0101328

Потпис _____

Во _____

На ден _____


Во _____

На ден _____

Име и презиме на законскиот застапник на друштвото

Потпис _____

Образецот е пропишан со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (Сл.весник на РМ*, бр. 60/14)



Годишен извештај за работењето

СИГУРНОСНО СТАКЛО АД ПРИЛЕП
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работењето на друштвото за годината завршена на
31 декември 2022год.

СИГУРНОСНО СТАКЛО Акционерско Друштво Прилеп
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2022год.

1. ОПШТО

АД Сигурносно Стакло Прилеп е основано во 1971 година, во Основен суд Битола, под рег. влошка 01002307?-4-01-000. Промена во регистарската влошка од денот на основањето, до денот на известување, е извршено во 1991 год, кога е започната приватизацијата на претпријатијата со општествен капитал, која постапка е завршена во 1998 год., со извршена промена под Трег. 1393/98, кога е извршено усогласување со ЗДТ. Наредна промена под ПТрег 3183/05 кога е воведен едностепен систем на управување, со управување преку Одбор на Директори. Во 2003 год. отворена е Стечајна постапка над друштвото под СТ 99/03, која е заклучена на 18.01.2005 год.

Основната главнина на друштвото изнесува 1.095.133, еуро.

Вкупен број на акционери изнесува 87.

Вкупен број на акции 21377, обични акции, сопственост на акционерите.

Основни дејност на друштвото од која се остваруваат редовните приходи е:
68.20 – Издавање и управување со сопствен недвижен имо

На ден 31.12.2022 година бројот на вработените во друштвото изнесува 4

Седиштето на друштвото е во Прилеп, на ул. Александар Македонски 1Г/1

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА

Завршната пресметка на друштвото е изготвена во согласност со ЗТД и Правилникот за водење на сметководство во кој се опфатени МСФИ/МСС (Сл.весник на РМ бр. 159/09,164/10 и 107/11). Овие стандарди се применуваат за работењето во 2022год.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2022 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходот

Приходот на друштвото се остварува претежно од издавање на сопствен имот под закуп.

Истиот е евидентиран соодветно во финансиските документи.

МСФИ/МСС не признаваат категорија вонредни приходи, туку останати приходи, кои се соодветно прикажани во АОП 203.

Претходна година	Тековна година
5418829,00	12.015.407,00

3.2. Материјални вложувања

Материјалните средства во подготовка се соодветно прикажани во АОП 018 кои претставуваат издатоци за недвижен имот. Во 2022 не се евидентирани материјални вложувања.

-Основни средства

Вредност на основните средства се утврдува врз основа на нивната книговодствена вредност, и заради тоа што не може да се утврди пазарна вредност на основните средства, поради нивната застареност, истата се вреднува според нивната амортизираност и трошоците за нивната замена.

Набавки на основни средства во текот на годината не се јавуваат.

Амортизацијат се пресметува по стапки во согласност со Номенклатурата на средствата за амортизација. Заради целосна амортизација на основните средства, амортизација се пресметува само на градежните објекти. Амортизација не се пресметува на инвестициите во тек, земјиштето, авансите за нематеријални средства и за средствата за кои е донесена Одлука да се стават во употреба.

	Претходна година	Тековна година
Материјални средства	12.387.733,00	26.903.170,00
Недвижности	10.047.553,00	12.154.587,00
Опрема	227.636,00	227.636,00
Материјални средства во подготовка	2.112.544,00	////

3.3. Залихи

Залихите се искажуваат со користење на методот на просечни цени, кој метод континуирано се применува во пресметковниот период.

Претходна година	Тековна година
911.420,00	923.290,00

3.4. Обврски кон добавувачите, и по основ на аванси и кредити

Обврските кон добавувачите се евидентирани според номиналната вредност и истите се соодветно евидентирани во финансиските документи.

Претходна година	Тековна година
------------------	----------------

5.315.711,00 17.216.245,00

Обврските по основ на примени краткорочни заеми, заради подобрување на ликвидноста на друштвото се евидентирани според нето износите во АОП 104.

Претходна година	Тековна година
------------------	----------------

13.807.244,00 14.351.744,00

Обврските по основ на примени кредити, се долгорочни и истите се соодветно евидентирани во финансиските документи.

Претходна година	Тековна година
------------------	----------------

Долгорочни обврски	2.828.546,00	2.828.546,00
Обврски по заеми и кредити	/////	////
Останати долгорочни обврски	2.828.546,00	2.828.546,00

3.5. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се проценуваат по номинална вредност намалени за сомнителните побарувања. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите кои станале дефинитивно ненаплатливи, се врши директно на побарувањето, а вредносниот износ на овој отпис е даночно непризнат расход.

Претходна година	Тековна година
------------------	----------------

4.147.000,00 4.326.827,00

3.6. Долгорочни вложувања

Долгорочните вложувања вклучуваат вложувања во акции или удели. Во 2022 год. не се забележани никакви долгорочни вложувања, ниту промени во капиталот.

3.7. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска благајна и парични средства на жиро - сметката во деловните банки.

Претходна година	Тековна година
------------------	----------------

71,00 1.716,00

3.8. Обврски за даноци

Даночите се пресметуваат и плаќаат согласно законските прописи во Р.Македонија, и тоа ДДВ по стапка од 18%, додека данок од добивка се пресметува согласно најновите законски прописи.

3.9 Добивка/Загуба

Друштвото ја завршува деловната година со:

- I. Добивка во висина од 1.431.036,00 денари,

Претходна година

Тековна година

-101.953,00 1.431.036,00

4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Фактори на деловни ризици

Деловните активности на друштвото се изложени на различни ризици вклучувајќи го ризикот од промена на побарувачката на нашите производи заради намалената куповна моќ на населението, но не се за потценување и ризиците од нестабилната политичка ситуација во општеството.

Со цел да заживее и да се подобри деловната активност на друштвото, активностите се насочени кон наоѓање на стратешки партнер, кој по пат на директна странска инвестиција, ќе го обнови производниот парк на друштвото, со цел друштвото да може успешно да се вклопи и учествува на домашниот и надворешниот пазар, а со тоа да се подобри финансиската слика на друштвото.

Од друга страна, продажбата на дел од недвижниот имот, сопственост на друштвото, значително ќе ја подобри финансиската состојба, со што ќе се создадат реални услови за покривање на акумулираната загуба на друштвото.

Добивката утврдена со завршната сметка за 2022 година е резултат на инвестицијата во фотоволтажен систем.

Прилеп, 23.02.2023 год.

Овластено лице,

Најдоски Драган,